

## ПРЕГЛЕД НА ПРИЛОЗИТЕ

Објавени во „ГОДИШЕН ЗБОРНИК“ на Филозофскиот факултет на Универзитетот — Скопје од книга 1 (1948) до заклучно книга 15 (1963).  
Петнаесет години од „Годишен зборник“

### У В О Д

Филозофскиот факултет во Скопје е основан во учебната 1946—47 година. Во 1948 година почна да излегува неговиот орган „Годишен зборник“ на Филозофскиот факултет на Универзитетот — Скопје. Зборникот излегува еднаш годишно. До 1956 година излегуваше без прекин, а за 1957, 1958 и 1959 година излезе двоброј — книга 10—11. Но, затоа пак, во 1962 година излегоа броевите 13 и 14, со што се воспостави континуитетната рамнотежа меѓу годините на издавањето и броевите што излегуваат по ред.

До 1958 година во составот на Филозофскиот факултет беа два оддела: Историско-филолошки и Природно-математички (за Природно-математичкиот оддел излегуваа посебни броеви на Годишен зборник). Во 1958 година Природно-математичкиот оддел прерасна во Природно-математички факултет и се оддели од Филозофскиот факултет.

Со 1962 година се навршува 15 години од излегувањето на „Годишен зборник“ (1948—1962), а во 1963 излезе од печат книга 15 од Зборникот. По тој случај сметаме дека е потребно и корисно да ја одбележиме оваа годишнина, особено кога се има предвид дека „Зборникот“ е орган на прв факултет во СРМ и воопшто како таков во историјата на македонскиот народ.

На страниците на овој Зборник поместени се прилози од научните дисциплини што се предаваат на Факултетот и од нивната содржина и квалитет може да се види еволуирањето на науките предавани во наставно-научниот процес. Посебно пак, низ прилозите, печатени на македонски литературен јазик, како и оние што се однесуваат на него, може да се следи и неговиот прогрес за овој релативно кус период.

Нашiot Преглед има за цел да го доближи „Годишен зборник“ на научните работници, како и на оние што се интересираат за културниот врвек и достигнуањата во нашите највисоки наставно-научни институции. Посебна пак намена има приложениот список на институции, во нашата земја и во странство, на кои им се праќа „Годишен зборник“ од службите за размена при одделните катедри на Факултетот во замена за списанија и литература, без која не може да се замисли следењето на развојот на науката кај нас и во светот и користење нејзините резултати во секојдневните предавања и научна работа на нашите наставници.

Од приложениот список се гледа колкав е интересот за „Годишен зборник“, кај нас и надвор од нашата земја, и, дека тој, иако релативно млад се здоби со афирмација преку научните прилози што се напечатени на неговите страници. Побарувачката за „Годишен зборник“ станува се поголема и би било корисно службата за размена да се прошири и на оние катедри од Факултетот што сеуште немаат заведено таква,

СПИСОК НА ПРИЛОЗИ ВО „ГОДИШЕН ЗБОРНИК“  
ПО АЗБУЧЕН РЕД НА АВТОРИТЕ

1. АНДОНОВСКИ-ПОЛЈАНСКИ Г. Христо: Ситуацијата во Македонија по Илинденското востание и Миршштегските реформи, книга 8., 1955, страна 5—58. — Неколку австриски документи за стопанската ситуација во Македонија непосредно пред Илинденското востание, книга 10—11, 1959, страна 75—79. — Името на Скопје во англиските извори и литература, кн. 14, 1962, страна 115—123. Основите на трговските врски помеѓу Риека и Турција во втората половина на XIX век, книга 15, 1963, страна 133—182.
2. АНТОЉАК Стјепан: Хрвати у Каранганији, кн. 9, 1956, страна 15—37 (латиница). — Белина „Даровница“ Хваранима је фалзификат, кн. 9, 1956, страна 39—66 (латиница). — Прилог проучавању трговачких веза измеѓу Дубровника и Скопје у 15. и 16. столећу, кн. 10—11, 1959, страна 57—73 (латиница). — Како је дошло до имена „Скопје“ кн. 12, 1960, страна 75—87 — Два извештаја посланика Дубровачке републике у Русији о буни Пугачова, кн. 13, 1962, страна 103—108 (латиница). — „Султан Јахја“ у Македонији, кн. 13, 1962, страна 109—166 (латиница). — *Miscellanea croatica et Macedonica*, кн. 14, 1962, страна 89—101 (латиница).
3. АПОСТОЛОВ Александар: Вардарска Македонија од Првата светска војна до изборите за Конституантата — 28 ноември 1920, кн. 13, 1962, страна 27 — 88. Обид за колонизација на Македонија во условите на националните пропаганди на соседните држави, книга 15, 1963, страна 187 — 198. — Колонизацијата во составот на аграрната реформа во стара Југославија на територијата на НРМ, книга 15, 1963, страна 403 — 406 (резиме од докторска дисертација). — Преглед на прилозите објавени во „Годишен зборник“ на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје од книга I (1948) до книга XV (1963), книга 15, 1963, страна 413—422.
4. ВЕЉКОВИЌ М. Бранко: Душан Рајчиќ, живот и педагошко дело, кн. 12, 1960, страна 213—218. (Резиме од докторска дисертација)
5. ВУК-ПАВЛОВИЌ Павао: Мисаони пут Ј. J. Rousseau, кн. 10—11, 1959, страна 147—181 (латиница). — Културна свијест, знаење и образование, (латиница) кн. 12, 1960, страна 151 — 165 (латиница). — Вредноста у свијету, кн. 13, 1962, страна 91—100 (латиница). — Философије и свијетови, кн. 14, 1962, страна 5 — 26 (латиница). Умјетност и музејска естетика, книга 15, 1963, страна 5—40 (латиница).
6. ЈОСИФОВСКА Борка: Една римска гробница од Рокомија, кн. 12, 1960, страна 197—212. Извештај за заштитното ископување на една халштатска гробница од селото Живојно, книга 15, 1963, страна 287—309.
7. ЈОСИФОВСКИ Јонче: Филозофијата на историјата на Хегел, кн. 13, 1962, страна 167—220. — Разбирања и недоразбирања за формалната логика, кн. 14, 1962, страна 53—86.
8. КАТАРЦИЕВ Иван: Серскиот санџак од крајот на XVIII век до 1897 година — општествено политички и културен преглед, кн. 12, 1960, страна 227—230. (Резиме од докторска дисертација).
9. КОНЕСКИ Блаже: Загубата на интервокалното В во западномакедонските говори, кн. 1, 1948, страна 111—128. — Прилепскиот говор, книга, 2, 1949, страна 245—301. — Два прилога кон историјата на македонскиот јазик, кн. 2, 1949, страна 303—313. — Една одломка од XIII век — споменик од Охридската школа, книга 3, 1950, страна 1—15.
10. КОЦО Димче: Климентовиот манастир „Св. Пантелејмон“ и раскопката при „Имарет“ во Охрид, кн. 1, 1948, страна 129—184. — Црквата св. Софија во Охрид, кн. 2, 1949, страна 341—358. — Наконните жилишта во Охридското Езеро крај Струга и средновековните споменици во Струга и Струшко, кн. 4, 1951, страна 1 — 26. — Околу датирањето на црквата Константин и Елена во Охрид, кн. 7, 1954, страна 187 — 203.

11. ЛАПЕ Љубен: Разловокчото востание во 1876 година, книга 3, 1950, страна 1—30. — Снабдувањето на охридските револуционери со оружје до Илинденското востание, кн. 4, 1951, страна 1—28. — Неколку нови документи за 1903 година, кн. 6, 1953, страна 236—310.

12. МАРКОВ Борис: Именската наставка — арија во јужнословенските јазици, кн. 13, 1962, страна 239—247. — Изразувањето на поимите *velle* и *quaerere*, кн. 14, страна 279—293.

13. МИЃИЋ Загорка: Историја филозофије као наука, кн. 8, 1955, страна 59—84. — Идејно теоријско јединство наука и филозофија, кн. 14, 1962, страна 29—50.

14. НАСТЕВ Божидар: *Sainte Beuve contre Stendhal*, кн. 14, 1962, страна 295—301.

15. ОРГАНЦИЈЕВА Цвета: Нови материјали за Стефан И. Верковиќ, кн. 9, 1956, страна 1—13. — Прилог кон проучувањето на врските на Вук Караџиќ со бугарските преродбеници, кн. 10—11, 1959, страна 99—106.

16. ПЕТРЕ д-р Фране: Зачеток боја за реалистично смер в хрватски књижевности, книга 1, 1948, страна 19—54 (латиница).

17. ПЕТРОВ Константин: Акведукот крај Скопје и проблемот на неговото датирање, кн. 13, 1962, страна 5—23. — Декоративна пластика во Македонија во XI и XII век, книга 14, 1962, страна 125—183. Декоративна пластика на спомениците од XIV век во Македонија, книга 15, 1963, страна 199—282.

18. ПЕТРУШЕВСКИ Д. д-р Михаил: Дефиницијата на трагедијата кај Аристотел и катарсата, книга 1, 1948, страна 1—17. — Уште еднаш за Аристотеловата дефиниција на трагедијата и катарсата, книга 7, 1954, страна 79—110.

19. ПОЛЕНАКОВИЌ д-р Харалампије: Нови податоци за Кирила Пејчиновиќа, книга 1, 1948, страна 55—70. — За библиотеката на Џинот, кн. 4, 1951, страна 1—28. — Прилози за запознавањето на Кирила Пејчиновиќа, книга 5, 1952, страна 1—12. Против кој владика е уперена песната на Андреја Петкович „Глас од далека земља“, книга 6, 1953, стр. 76 — 84. — Три прилога за запознавањето на браќа Миладиновци, кн. 6, 1953, страна 87—104. — Четири прилога кон проучувањето зборникот од народни умотворби на К. А. Шапкарев, книга 6, 1953, страна 105—186. — Чија е песната „Грчкџ и Българинџ“ книга 7, 1954, страна 41—51. — За посветата на Ј. Штресмајер во зборникот од народни песни на Миладиновци, кн. 7, 1954, страна 53—60. — Биографски прилог за запознавањето на Џинот, кн. 7, 1954, страна 61—68. — Две збирки од афоризми на Џинот, кн. 7, 1954, страна 69—78. — Браќата Миладиновци и Васил Д. Чолаков, книга 14, 1962, страна 205—238. — Панајот К. Ѓиноски (1841—1886), книга 14, 1962, страна 239—277. К. А. Шапкарев за своите ученици, книга 15, 1963, страна 317—322. — Рускиот јазички елемент кај македонскиот поет Константин Миладинов, книга 15, 1963, страна 323 — 334. — Неколку необјавени писма од Јордан Џинот, книга 15, 1963, страна 337—347.

20. РАДОВИЋ Ж.: О научном открију, книга 4, 1951, страна 1—24. — Поглед на главне моменте у развитку логики, книга 5, 1952, страна 1—27.

21. РУСИЋ Бранислав: Бакаловићев рад иконостаса у Рачи, книга 2, 1949, страна 315—339. — Питање Закамена, книга 3, 1950, страна 1—22. — Саиције у Македонији, кн. 3, 1950, страна 1—12. — Малесија, книга 6, 1953, страна 1—64. — Поље дебарско, книга 7, 1954, страна 123—186. — Никулич, книга 8, 1955, страна 115—131.

22. СПАСОВ Александар: Рајко Жинзифов, живот и книжевна дејност, кн. 12, 1960, страна 221—225. (Резиме од докторска дисертација).

23. СТЕВАНОВИЋ М. Богдан: О периодизацији старе грчке књижевности, книга 8, 1955, страна 105—112. — Предуслови за појаву типа тврдице у античкој књижевности, книга 10—11, 1959, страна 1—47. — Хејдон и Хремет личности из грчке комедије, книга 10—11, 1959, страна 47—54. — Развој типа тврдице у античкој књижевности, книга 12, 1960, страна 89—136. — За Апијаново место меѓу античким историчарима, книга 14, 1962, страна 103—113. Тип дискола (мизантропа) у античкој књижевности, книга 15, 1963, страна 391—400.

24. **ТОМАНОВИЋ** д-р Васо: Мешање речи и народна етимологија, книга 1, 1948, страна 71—92. — Мешање језичких творевина, книга 2, 1949, страна 177—243. Асс. pl. ličnih zamena prvog i drugog lica: ni vi (пу, ву), книга 3, 1950, страна 1—15. — Израз лица и изговор гласова, книга 3, 1950, страна 1—32. — О експресивној вредности ликвида и назала, книга 8, 1955, страна 85—103. — О значењима презента, книга 10—11, 1959, страна 183—192. — Из експресивне фонетике, книга 12, 1960, страна 167—191. — О значењима императива, книга 13, 1962, страна 223—235. — О значењима речи романског порекла у говорима Боке Которске, книга 14, 1962, страна 187—202. \*sphs-go', спорь наспор, спориш, книга 15, 1963 страна 311 — 314.

25. **ТОМОСКИ** Томо: Исправки и дополненија на некој карти од средновековната историја на Македонија, книга 7, 1954, страна 111—122. Еден изгубен документ за австриската војна во Македонија 1689 година, книга 15, 1963, страна 121 — 132.

26. **ТРИФУНОСКИ** Јован: Села кои сега не постоат во Полог, книга 2, 1949, страна 153—176. — За торбешите во поречието на Маркова река, книга 4, 1951, страна 1—12. — За средновековните села на манастирот Св. Андреја кај Треска, книга 4, 1951, страна 1—16. — Македонски родови во Полог со потекло од Албанија, книга 5, 1952, страна 1—15. — Податоци за потеклото и миграциите на поедини албански родови во северозападна Македонија, книга 5, 1952, страна 1—22. — За турското население во полошките села, книга 6, 1953, страна 65—75. — Албанското население во селата од Скопско Поле, книга 7, 1954, страна 5—20. — Горња Пчиња, книга 7, 1954, страна 21—30. — Средњевоковна жупа Иногошта, книга 7, 1954, страна 31—40.

27. **ШАРЧЕВИЋ** А (бдулах): Слободно дјело човјека као бит истине у филозофији, книга 9, 1956, страна 67—123 (латиница). — Отуђење човјека и његов завичај, книга 12, 1960, страна 1—75 (латиница).

28. **ШЕШИЋ** В. Богдан: Антихуманизам Кантове етике чисте моралности, книга 3, 1950, страна 1—16. — Основни ставови марксистичког учења о пореклу и развоју уметности, книга 3, 1950, страна 1—35. — Уметничко стваралаштво и уметничко дело, книга 5, 1952, страна 1—64 (латиница). — О односима супротности и противречности, книга 6, 1953, страна 187—236 (латиница).

29. **ШОПТРАЈАНОВ** д-р Ѓорѓи: Франсуа Рабле и Етјен Табуро, книга 1, 1948, страна 93—109. — Библиотека на Јордан Хаџи Константинов Џинот-придонес кон проучувањето на културната преродба во Македонија, книга 2, 1949, страна 3—151. — Некои појаснуенија за библиотеката на Џинот, книга 4, 1951, страна 1—32.

30. **ШУБИЋ** Мира: Доживљавање поезије, книга 10—11, 1959, страна 107—144 (латиница). — Пјесничка техника Edith Sitwell у фасади и буколичким комедијама, книга 12, 1960, страна 141—150 (латиница). — Глазба као пјеснички појам и илустрација, книга 14, 1962, страна 303—325 (латиница). — Ben Jonson и обликовање ругобе, книга 14, 1962, страна 329—344 (латиница).

31. **МИЉОВСКА** Деса: Економски основи друштвене структуре македонских градова у другој половини XIX века, книга 15, 1963, страна 51—115.

32. **ЛАИНОВИЋ** Андрија: Архивски материјал за историју наших народа у Шагијону на Сени, книга 15, 1963 стр. 41—49.

33. **НАСТЕВА-ЈАШАР** Оливера: Турско-македонски лексички вкрстувања и мешања, книга 15, 1963, страна 349 — 382. — Турски лексички елементи во македонскиот јазик, книга 15, 1963 страна 409 — 412. (Резиме од докторска дисертација).

34. **КОЛОНОМОС** Жамила: Quelques observations sur les éléments français dans les parlers judeo-espagnols de Bitola et Skopje, книга 15, 1963, страна 385—389.

## ПРЕГЛЕД

на прилози, број на соработници и печатени страни во „Годишен зборник“ од бр. 1—15.

книга	број на прилози	број на соработници	број на страни
I(1948)	7	7	182
II(1949)	7	6	358
III(1950)	8	5	178
IV(1951)	7	6	332
V(1952)	5	5	280
VI(1953)	7	5	310
VII(1954)	11	6	203
VIII(1955)	5	5	131
IX(1956)	4	3	125
X—XI(1959)	8	7	194
XII(1960)	10	10	231
XIII(1962)	8	7	249
XIV(1962)	14	12	346
XV(1963)	18	14	422
Вкупно:	119	98	3541

## ПОСЕБНИ ИЗДАНИЈА

На Редакцијата на Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот — Скопје.

Број 1. Анастас Таховски, Грчки зборови во македонскиот народен говор, Скопје, 1951, страни 55.

Број 2. Петар Лисичар, Црна Коркира, Скопје, 1951, страни 144.

Број 3. Јован Трифуновски: Поречието на Кадина Река, Скопје, 1952, стр. 112.

Број 4. Бранислав Русиќ, Жупа дебарска, Скопје, 1957, стр. 129.

Број 5. Бранислав Русиќ, Немушти језик, Скопје, 1954, стр. 135.

Број 7. Јован Трифуновски, Слив Маркове Реке, Скопје, 1958, стр. 203.

Број 8. Д. Коцо, Петар Миљковиќ, Манастир, Скопје, 1958, стр. 127 и 43 фотографии-репродукции.

## МАТЕРИЈАЛИ

1. Григор Прличев: Сердарот; редакција: К. Камилев, Скопје, 1952, страни 23 и 17 прилози.

2. X. Поленакoвик, Кореспонденцијата на Јордан Хапи Константинов-Цинот со Друштвото српске словесности, Скопје, 1955, стр. 67.

Забелешка: Поради техничка грешка број 6 е пропуштен, а наместо него требало да дојде бр. 7, додека на место број 7 требало да дојде број 8. Всушност досега се отпечатени седум посебни изданија.

## СПИСОК НА УСТАНОВИТЕ НА КОИ ИМ СЕ ИСПРАКА ГОДИШЕН ЗБОРНИК И ПОСЕБНИ ИЗДАНИЈА КАКО РАЗМЕНА ЗА НИВНИ ПУБЛИКАЦИИ

### ЈУГОСЛАВИЈА

Белград: Српска Академија Наука

Археолошки институт

Институт друштвених наука

Византолошки институт

Институт за српски језик

Војни музеј ЈНА

Историјски архив

Државни архив СФРЈ

Историјско-филолошки факултет

Историјско друштво СРС

Историјски институт

Музеј града Београда

Музеј примењене уметности

Народни музеј

Савезни институт за заштиту споменика културе

Централна библиотека Српске Академије Наука

Завод за раднички покрет Србије

Битола: Научно друштво

Околински историски архив

Дубровник: Хисторијски институт Југословенске Академије знаности и умјетности

Загреб: Професор д-р Грга Новак

Државни архив у Загребу

Друштво хисторичара умјетности СРХ

Хисторијски институт Југословенске Академије знаности и умјетности

Повјесно друштво Хрватске

Завод за славенску филологију

Југословенска Академија знаности и умјетности

Семинар за повјест народа Југославије

Филозофски факултет-Одсјек за повјест

Задар: Хисторијски архив

Југословенска Академија знаности и умјетности-Институт у Задру

Филозофски факултет

Научна библиотека

Котор: Поморски музеј

Лескованц: Савез синдиката — Среско веће

Љубљана: Словенска Академија знаности и умјетности

Згодовинско друштво за Словенија  
 Историјски семинар Филозофске факултете  
 Народни музеј  
 Семинар за археологијо-Универза в Љубљани  
 Институт за словенско филологијо

Нови Сад: Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе АП  
 Војводине

Матица српска  
 Филозофски факултет

Приштина: Музеј Косова и Метохије  
 Обласни комитет СКС за Косово и Метохију-Историска комисија

Ријека: Хисторијски архив у Ријеци

Сарајево: Архив и Друштво архивиста Босне и Херцеговине  
 Земалски музеј  
 Историјско друштво Босне и Херцеговине  
 Филозофски факултет  
 Научно друштво СР Б и Х  
 Оријентални институт

Скопје: Археолошки музеј  
 Природно-математички факултет-Географски институт  
 Правни факултет  
 Дражавен архив на СРМ  
 Економски факултет  
 Економски институт  
 Етнолошки музеј  
 Завод за заштита на културните паметници и природните реткости на СРМ  
 Институт за национална историја на Македонија  
 Матица на иселениците од Македонија  
 Народен музеј на град Скопје  
 Здружение на економистите и здружение на правниците на СР Македонија  
 Технички факултет  
 Институт за македонски јазик

Сплит: Археолошки музеј  
 Хисторијски архив у Сплиту

Титоград: Историјски институт СР Црне Горе

Штип: Народен музеј

## AVSTRIJA

Graz: Vorstand des Kunsthistorischen Institutes der Universität  
 Steiermärkische Landesbibliothek am Joanneum  
 Seminar für slavische Philologie

Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften-Historisches Institut  
 Institut für Osteuropäische Geschichte und Südostforschungen der Universität

## ALBANIA

Tirana: Universitet shtetëror i Tiranës

## ANGLIJA

Birmingham: The University of Birmingham

Glasgow: V. Holtum, University

London: University of London

Cambridge University

Oxford: Taylors Institution

Department of printed books

## BELGIJA

Bruxelles: Fondation Byzantine

Société des Bolandistes

## BUGARIJA

София: Българска академия на науките-Институт за български език

Историско-филологически факултет

Българска академия на науките-Институт за българска история

Духовна академия „Св. Климент Охридски“

Българска академия на науките-Централна библиотека

## GERMANSKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA

Berlin: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin

Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität

Leipzig: Sächsische Akademie der Wissenschaften

## GRCIJA

Thessaloniki: Société d'études macédoniennes Centre d'études balkaniques

## DANSKA

Gobenhavn Institut danois des échanges

## ITALIJA

Napoli: Istituto di filologija

Roma: Università degli studi di Romana

Accademia nazionale dei zincei

Pontificio istituto orientale

Trieste: Università degli studii di Trieste

## NORVEŠKA

Bergen: Universiteteslei biblioteket

Oslo: Universitets biblioteket

## POLSKA

Bialystok: Muzeum w Bialymstoku

Lodz: Biblioteka Uniwersytecka

Instytut Historii Kultury Materialnej

Akademii Nauk, Zaklad Archeologii Polski w Lodzi

Krakow: Zaklad Jezykoznawstwa Uniwersytetu Jagi ellonskiego

Katedra Filologii slowanskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego

Studium Slowianskie



Olsztyn: Muzeum Mazurskie w Olsztynie

Poznan: Poznanskie Towarzystwo Przyjaciof Nauk, Instytut historyczny U. A. M.  
Rocznik dziejow spollznych i gospodarezych

Warszawa: Katedra Filologii slowianskiej Uniwersytetu Warszawskiego Biblioteka  
Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Jezyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemcow-Uniwersytet War-  
szawski

Pracownia Filologii Zachodnioslowianskiej

Przeglad historyczny

Panstwowe Muzeum Archeologiazne

## ROMANIJA

Bucuresti: Asociatia Slavistilor din Republica populara Romina

## SOJUZNA REPUBLIKA GERMANIJA

Berlin: Freie Universität Berlin

Bad Godesberg: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Göttingen: Slavisches Seminar der Universität

Akademie der Wissenschaften

Hamburg: Slavisches Seminar der Universität

München: Forschungsinstitut

## SOEDINETI AMERIČKI DRŽAVI

Los Angeles: University of California

Cambridge: Harvard collegi library-USD

Chicago: From C. Historical Institute

New York: Columbia University

Wachington: Exchange and Gift Division

## SOJUZ NA SOCIJALISTIČKI SOVETSKI REPUBLIKI

Великие Луки: Педагогический институт

Москва: Научная библиотека им. М. Горького

Академия наук СССР

Институт археологии

Фундаментальная библиотека общесвених наук-Академия наук СССР

Ленинград: Научная библиотека

Фрунзе: Филологический Факультет Университета-Фрунзу

## TURCIJA

Ankara: Türk Tarih kurumu

## UNGARIJA

Budapest: Magyar tudomanyos Akadémia

Universitatis Scientiarum Institute d'histoire

d'Europe Orientale

## FRANCIJA

Paris: Bibliotheque de l'université de Paris

La Société des professeurs d'histoire et de géographie

L'institut français d'études byzantines

L'institut d'études slaves

## ČEHOSLOVAČKA

Bratislava: Slovenska akadémia vied a umení-Ustredna knižnic Filozofická fakulta  
Univerzity J. A. Komenského

Brno: Filozofická fakulta

Praha: Knihovna Slovanského Ustavu ČSAV

Universitní knihovna

Knihovna seminara pro slovanskou filologii

Československa Akademie ved Orientální Ustav

Československa Akademie ved Slovanský Ustav

Československa Akademie ved historický Ustav

Československa Akademie ved historický Ustav

## ŠVAJCARIJA

Génévė: Sociétė d'histoire et d'archéologie

Bern: Bibliothéque centrale fédérale

Lausanne: Bibliothéque cantonale et universitaire

## ŠVEDSKA

Göteborg: Göteborgs Kungl

Lund: Universitetsbiblioteket